

“Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион”



МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
НА Р. МАКЕДОНИЈА



Економскиот развој е област од огромно значење за регионот поради проблемот со стапката на невработеност која негативно влијае на целокупната човечка благосостојба во регионот. Општините се соочуваат со многу предизвици кога станува збор за локален економски развој, особено во однос на создавање на работни места обезбедување на поддршка за локалните бизниси и инвестиции.

Со цел адресирање на овие прашања, како и зголемување на конкурентоста на планските региони преку поддршка на малите и средни претпријатија и на претприемништвото, се формираат Бизнис Центри за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија, во рамките на осумте центри за развој на планските региони, а нивното формирање е засновано на одлука на Владата на Република Македонија.

Ваков Центар се формира и во Југоисточниот плански регион, во состав на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион-Струмица. Овој Центар треба да ги подобри постојните услуги насочени кон бизнис секторот од аспект на квалитет (целисходност, применливост и додатена вредност) и квантитет (зголемен број на достапни услуги и опфат на корисници).

Носител на проектот:

- Центар за развој на Југоисточниот плански регион

Времетраење:

13 месеци

Финансиран од:

- Министерство за Локална Самоуправа
- УНДП- Програма за развој на Обединетите Нации

Цел на проектот:

Целта на проектот е да се зголеми конкурентноста на планскиот регион преку поддршка на малите и средните претпријатија и на претприемништвото, кои исто така се познати и како стратешки приоритети во Програмата за развој на планскиот регион.

Контакт:

Мима Станоевска
Ул. Боро Џони Бр. 10
2400 Струмица
Моб. 070 /238- 959
Тел./Факс 034/ 340-139
E-mail: mima.stanoevska@rdc.mk



МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
НА Р. МАКЕДОНИЈА



Цели на проектот:

- Воспоставување партнерство и комуникација меѓу малите и средни претпријатија, претприемачи, земјоделци и други субјекти;
- Создавање на ефикасен и ефективен амбиент на ниво на плански регион за поддршка на приватниот сектор;
- Изработка на комуникациски план за спроведување на Програмата за развој на ЈИПР 2015-2019;
- Изработка на интерактивен веб-портал за инвестирање во регионот;

Резултати од проектот:

- Формиран бизнис центар;
- Воспоставена комуникација со стопанските чинители од регионот во насока на поддршка и консултативни услуги;
- Изработена комуникациски план за спроведување на Програмата за развој на ЈИПР 2015-2019;
- Изработен интерактивен веб-портал за инвестирање;
- Одржани советодавни информативни средби со МСП од Југоисточниот плански регион;
- Креирана е-база со податоци за институции и фирми кои нудат услуги за развој на приватниот сектор;
- Креиран е-Водич за инвеститори за планскиот регион;
- Креирана и публикувана Збирка на индустриски зони во планскиот регион;
- Завршен настан за промоција на проектните резултати;